

НУХ – 01/2014

Број: 3813/11 од 22.12.2014 год.
Датум на примена: 01.01.2015

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ГОСТИ ВО ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ, КАМПОВИ, БУНГАЛОВИ, КАПАЛИШТА, ЛЕКУВАЛИШТА И СЛИЧНО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

- (1) Овие Дополнителни услови за осигурување на гости во: хотели, мотели, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на гости во: хотели, мотели, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несреќен случај (незгода) што договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со Сава осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).
- (2) Договорувач на осигурувањето може да биде секоја организација која се занимава со хотелска и слична дејност како и секое друго физичко лице кое има дозвола да прима гости на ноќевање и сместување.
- (3) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договорувачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:
- смрт од последици на несреќен случај;
 - траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несреќен случај;
 - за влошено здравје што бара лекарска помош (трошоци за лекување).

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

- (1) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни услови се осигурани без оглед на годините на старост, здравствената состојба и општата работна способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 10 став 1 точка 4 од Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај (незгода), освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 3

- (1) Договорот за осигурување на гости во: хотели, мотели, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несреќен случај (незгода) се склучува според книгата на гости или друга евидентија што е пропишана.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

- (1) Ако не е во полисата поинаку договорено, обврската на осигурувачот во однос на секој одделен гостин започнува во моментот кога како гостин е воведен во пропишаната евидентија на гостите и трае до моментот, кога според хотелскиот ред или некој друг ред го загуби својството на хотелски гостин.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 5

- (1) Пресметката на премијата се врши во рокот означен во полисата за осигурување, според реалниот број на осигурените гости.

(2) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ја даде на увид евидентијата и документацијата од која ќе може да се утврди бројната состојба на гостите, како и висината на пресметаната и уплатена премија.

(3) Договорувачот е должен да ја плати на осигурувачот договорената премија за целото времетраење на осигурувањето во рокот договорен во полисата.

ОБЕМ НА ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 6

(1) Кога ќе настане несреќен случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените суми кои се договорени во договорот за осигурување.

(2) Осигурувачот е во обврска ако осигуријот случај настане во текот на траењето на осигурувањето, додека гостинот престојува во хотелот или се наоѓа надвор од него.

(3) Кога ќе настапи смрт на осигурено лице помладо од 14 години осигурувачот е во обврска да ја исплати за трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на осигурувачот.

(4) Кога лицето кое претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од износот што инаку требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот е должен да го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврските на осигурувачот, како и да им го пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија и да е кривична одговорност.

(2) Договорувачот исто така е должен на осигурувачот, кога ќе го побара тој да му ги даде сите потребни известувања за разјаснување и утврдување на постоењето и висината на неговата обврска.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Член 8

(1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 9

(1) Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2015 година, со што престануваат да важат Дополнителните услови за осигурување на гости во: хотели, мотели, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несреќен случај (незгода) донесени од страна на Одборот на директори од 24.12.1993 година.

САВА осигурување, а.д. Скопје
Одбор на директори
Претседател
Рок Мольк